

НАША АНКЕТА: ПОЛИТИКАТА И УМЕТНОСТА

Ни ден без линија

СОФИЈА ГУРОВСКА

У

метниците се вознемирени, уметниците се очајни, уметниците не умеат со зборови да ја искажат својата застрашеност од познатите настани што се случуваат во земјата. Нивните слики бледеат. Велат: политичкава состојба го обесхрабрува и го фрла во депресија и обичниот човек, а камо ли нас, кои што по својата сензитивност и деликатност на чувствата се одделуваме од мнозинството. Ги креваат рамениците, не сфаќајќи како да му се оттргнат на океанот ужасни информации што ги записнува од екраните и радиоапаратите и да ја задржат некако својата слобода на мислата, интегритетот на творци, кои по својата природа само создаваат, а не разрушуваат и разградуваат. Потсетуваат дека во историјата на целото човештво не постоел ниту еден уметник, сликар или вајар, одговорен за загубата на нечии живот. Како уметници, велат нашите соговорници, не сме во состојба да влијаеме на овој и ваков живот, ниту да ги измениме приликите, но барем можеме и мораме да го дигнеме својот глас против деструкцијата.

ЗДРАВО РАЗМИСЛУВАЊЕ

Свесни дека нивната вистинска реакција на тековните настани од животот ќе ја видиме подоцна, кога уметничките дела ќе излезат од атељеата и ќе ѝ бидат прикажани на

● Без разлика на политичките настани, творецот мора да го сочувва интегритетот. – Подобро творец во бегство, одошто мртов творец. – Кому му е до уметноста денес. – Да се чувствуваш добро е неморално

јавноста, сепак, го бараме вербалниот исказ на нашите уметници сега. Како се чувствуваат и можат ли да сликаат, цртаат и вајаат?

Сликарот **Кочо Фидановски** со сите сили се обидува што помалку да го слуша и да го гледа она што му го презентираат средствата за информирање. Одбива да се вклучи на кој и да е начин во политичките настани, со цел да не се вознемири и да биде исфрлен од рамнотежа. Вели: се трудам реалноста што помалку да продре до мене и да ми создаде пречки во здравото размислување.

Го прашуваме сликарот **Рубенс Корубин** дали и тој се изолира на некој начин. Тој го потврдува страшното влијание на политичките настани кое го чувствува како огромен притисок. Вели дека не замисувал оти човечкиот живот треба да се води на овој начин, да се сведе на борба од ваков вид. Додаја дека навистина нема нешто паметно да каже, дека не знае дали треба или не треба да се изолира. Имам желба да го победам притисокот, вели, но вестите за настаниите во Југославија се толку страшно силни и реални, што ме потиснуваат и поклопуваат. За тоа има виновници, но не знам кои се, не знам дали за сè не информират вие новинарите. Се трудам да работам, продолжува Корубин, постојано си ја повторувам старата сликарска изрека: „Ни еден ден без линија“. Но, врз творештвото влијае и еден обичен

дожд, а камо ли војната околу нас. Ниту ми се прават изложби, ниту ми се оди на изложба. Лутето околу мене се заслепени од ужас, ниту гледаат ниту слушаат. Мислам дека сега им е најмалку до уметноста.

Ги скусува ли можностите за создавање ваквиот тек на настаниите, го прашуваме младиот скулптор **Станко Павлески**.

Вели: творецот мора да ги покрене одбранбените механизми да не би да ја жртува работата. Без разлика на состојбите во Југославија, мора да си го сочува интегритетот, да го работи она што го знае и да не дозволува реалноста да му пречи во создавањето и изразувањето. Треба ли да ги надмине агресите од секој вид што ги трипи секој поединец во текот на животот, го прашуваме. Се разбира, вели. Ниту едно време кај нас не било вистинското време за културата, па не е ни ова, само на некој поинаков начин. Треба да се прифати како едно од можните варијанти. И при вакви околности, вели Павлески, една здрава индивидуа ќе успее да го реализира она што го носи во себе, ќе соопшти нешто, ќе освести, ќе потенцира, ќе се вклучи во расветлувањето на овие и на слични состојби. Без разлика на желбата на творецот, тој има дарба да се скрие во некој агол и оттаму прогресивно да размислува. Тој агол ќе му треба како заштита. Со единствена цел-да го спаси сопствениот, спасувајќи и туѓи животи. Затоа сметам, вели

Павлески, дека е подобро творец во бегство одошто мртов творец.

Го одредуваат ли годините на живот овој негов став – творештвото да се стави над политиката – го прашуваме. – Веројатно дека јас ова време го доживувам на различен начин од лутето и од моите колеги со поголемо искуство со вакви и полоши времиња. Тоа им им дава за право да не ја изберат страната што јас ја избираам: за зачувување на својот творечки интегритет.

ПРОНАЈДИ ГО УБАВОТО

Како се чувствуваат? Loшо. Да се чувствуваат добро, сега, е неморално-вели резигнирано графичарот **Душан Перчинков**. Има ли човек кому не му се одразува на психата ова што ни се случува во Југославија? Прво: секоја психа е творечка. Второ: особено иште уметниците поседуваат творечка психологија, која нè тера да создаваме. Жivotот околу нас мириса на растурање, на деструкција. Војната што се води не е толку далеку. Тоа е облак што може лесно да се пресели над Македонија. А кој не реагира на една војна? Една таква реалност без друго пречи во творештвото, особено што уметноста е дисциплина што се занимава со убавото. Како и каде убавото да се пронајде денес? Како во слика да се експонираат предмети што ќе асоцираат на убавина?

Дека напрегнатоста влијае на интензитетот и квантитетот на создаденото, наполно се согласува и графичарот **Димитар Малиданов**. – Креативноста трпи, вели тој, делумно и затоа што иште уметниците сме почувствителни и поприемчиви за настаниите. И нам, како на сите други луте, ни се случува да проведеме денови и ноки покрај телевизорите и радиоапаратите во исчукување нови вести, можеби пострашни од вчешните. Сите се исполнетираме... Барем да организираме јавен протест против војната ■